



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА
ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ
НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



Соопштение за јавност

Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги (РКЕ) донесе одлука со која се врши **зголемување** на малопродажните цени на нафтени деривати во **просек за 2,24 %** во однос на Одлуката од 3.1.2022 година.

Малопродажните цени на бензините **ЕУРОСУПЕР БС-95** и **ЕУРОСУПЕР БС-98** се зголемуваат за **0,50 денари/литар**, додека малопродажните цени на **ЕУРОДИЗЕЛ (Д-Е V)** и на **Екстра лесното масло за домаќинство (ЕЛ-1)** се зголемуваат за **2,00 денари/литар**.

Малопродажната цена на **Мазутот М-1 НС** се зголемува за **1,514 денар/килограм** и сега ќе изнесува **41,724 ден/кг**.

Од **11.1.2022 година од 00:01 часот** максималните цени на нафтени деривати ќе изнесуваат:

Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС - 95	75,50	(денари/литар)
Моторен бензин	ЕУРОСУПЕР БС - 98	77,50	(денари/литар)
Дизел гориво	ЕУРОДИЗЕЛ БС (Д-Е V)	67,50	(денари/литар)
Масло за горење	Екстра лесно 1 (ЕЛ-1)	67,50	(денари/литар)
Мазут М-1 НС		41,724	(денари/килограм)

Во изминатиот седумдневен период сите референтните цени на светските берзи во просек бележат зголемување кај бензинот за **2,051 %**, кај дизелот за **4,978%**, кај екстра лесното масло за **5,031 %** и кај мазутот за **4,704 %**.

Во истиот период **курсот на денарот во однос на доларот е повисок за 0,101 %**.

Напоменуваме дека ова се максималните цени на нафтени деривати од 00:01 часот на 11.1.2022 година. Трговците на големо и трговците на мало со нафтени деривати и горива за транспорт можат да ги формираат цените на одделни нафтени деривати и горива за транспорт и пониско од највисоките утврдени цени.

Малопродажните цени на **ЕУРОДИЗЕЛ** и **ЕУРОСУПЕР БС – 95** во Северна Македонија и неколку земји од ЕУ (https://ec.europa.eu/energy/data-analysis/weekly-oil-bulletin_en од 3.1.2022) се дадени во табела на веб страната на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на РСМ www.erc.org.mk.

10.1.2022

